



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Службени весник на  
Македонија

2

1986. Скопје  
Год 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 14 март 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XLII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтацијата на претплата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

185.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 13 март 1986 година.

П бр. 568  
13 март 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Илијаз Куртеши, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

### Член 1

Во Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74 и 55/78) во член 4 ставот 1 се менува и гласи:  
„Фондот е правно лице со правата, обврските и одговорностите што ги има врз основа на овој закон.“

### Член 2

Членот 6 се брише.

### Член 3

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

За обврските на Фондот гарантира федерацијата.“

### Член 4

По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи:

„Член 14а

Органи на Фондот се: управниот одбор, директорот и другите органи утврдени со Статутот на Фондот.“

### Член 5

Членот 15 се менува и гласи:

### „Член 15

Со Фондот управува управниот одбор. Управниот одбор на Фондот има претседател и десет членови.

Претседателот на управниот одбор на Фондот го именува Сојузниот извршен совет од својот состав.

По еден член на управниот одбор на Фондот делегираат извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот секретаријат за надворешни работи и Стопанската комора на Југославија.

Мандатот на членовите на управниот одбор на Фондот трае четири години.

Директорот на Фондот по својата положба е член на управниот одбор на Фондот.“

### Член 6

Во член 16 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„4) му предлага на Сојузниот извршен совет акт за условите на користењето на средствата на Фондот.“

Во точка 7, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 8, која гласи:

„8) донесува деловник за својата работа.“

Во став 2 по зборовите: „управниот одбор“ запирката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

### Член 7

Во член 20 став 1 по зборот: „делокруг“, се додаваат запирка и зборовите: „начин на работата“.

### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

186.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ**

Се прогласува Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 13 март 1986 година.

П бр. 564  
13 март 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Илијаз Куртеши, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ****Член 1**

Заради остварување на планираниот растеж на земјоделското производство, со овој закон се утврдуваат условите и начинот на обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, за средства за заштита на растенијата и за квалитетно сортно семе на пченицата, ржта, јачменот, пченката, сончогледот, сојата, маслодајната репка, шеќерната репка, оризот, тугунот, компирот, луцерката, црвената детелина, тревата и смесите на семе на треве за вештачки ливади и пасишта (во натамошниот текст: средства за регрес и условите и начинот на користењето на тие средства).

**Член 2**

Средствата за регрес се определуваат врз основа на паритетот на цените на вештачките губрива, на средствата за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе и на цените на земјоделските производи, формирани во согласност со политиката на цените утврдена со актот за остварување на општествениот план на Југославија за односната година и се утврдуваат така што да се обезбеди цените на вештачките губрива (НПК 15:15:15) за земјоделските производители - крајни потрошувачи да изнесуваат приближно 80% од пазарната цена на пченицата од I класа.

Височината на регресот се утврдува секоја година во процент од продажните цени на вештачките губрива, средствата за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе формирани во согласност со утврдената политика на цените утврдена со актот за остварувањето на општествениот план на Југославија за односната година.

Процентот од став 2 на овој член, односно вкупниот износ на средствата за регрес и износот на регресот секоја година го утврдува Собранието на СФРЈ со свој акт истовремено со донесувањето на актот за остварувањето на општествениот план на Југославија за односната година.

**Член 3**

Средствата за регрес се обезбедуваат за сите количества вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе продадени на земјоделските производители - крајни потрошувачи за употреба во земјоделството на Југославија.

**Член 4**

Средствата за регрес се обезбедуваат од придонесот на републиките и на автономните покраини за тие намени и од изворните приходи на федерацијата.

Придонесот на републиките и на автономните покраини се утврдува во процент од општествениот производ на вкупното стопанство на секоја република и автономна покраина сразмерно со учеството на одделната република и автономна покраина во вкупниот општествен производ на вкупното стопанство на Југославија, а процентот за секоја година се определува со актот од член 2 став 3 на овој закон.

Височината на средствата од изворните приходи на федерацијата за секоја година се утврдува најмалку во височината на една третина од вкупниот износ на средствата од член 2 став 3 на овој закон.

**Член 5**

Средствата за регрес ги уплатуваат републиките и автономните покраини секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ на тие средства најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец, на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството кај Службата на општественото книговодство, под називот: Фонд за регрес за вештачки губрива, за средства за заштита на растенијата и за квалитетно сортно семе.

Ако републиката односно автономната покраина не го уплати утврдениот износ на средствата за регрес во рокот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налогот од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на финансните во тек од пет дена од денот на примот на налогот, изно-

сот на неуплатените средства ќе го пренесе од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на сметката од став 1 на овој член.

**Член 6**

Неискористениот дел од средствата за регрес во една година се пренесува во наредната година за истата намена.

**Член 7**

Регресите врз товар на средствата за регрес им се даваат на земјоделските производители - крајни потрошувачи.

Земјоделските производители - крајни потрошувачи го остваруваат правото на регрес врз товар на средствата за регрес при купувањето на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе така што организациите на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделските задруги, основните организации и организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на тие производи (во натамошниот текст: организациите) им одобруваат намалување на продажната цена на тие производи за износот на регресот.

Организациите го остваруваат правото на регрес врз товар на средствата за регрес и прикупувањето на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе непосредно од производителите на овие производи така што регресот го остваруваат од цената на производителите на овој производ.

Организациите го остваруваат правото на надомест врз товар на средствата за регрес по основа на продадени количества производи од член 3 на овој закон (во натамошниот текст: производи).

**Член 8**

Организациите го остваруваат надоместот врз товар на средствата за регрес со поднесување барање до службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на организацијата на подносителот на барањето. Кон барањето за надомест врз товар на средствата за регрес, подносителот на барањето е должен да приложи:

1) рекапитулација на сметките за продадените количества производи на земјоделските производители - крајни потрошувачи во која е искажана пресметката на одобрениот регрес врз товар на средствата за регрес;

2) сводна пресметка на надоместите врз товар на средствата за регрес во која се назначени количествата и цените на производите и износот на одобрените средства врз товар на средствата за регрес по единица мера и во вкупен износ.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на земјоделството, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на финансните, донесува поблиски упатства за потребната документација за остварување на надомест на средствата врз товар на средствата за регрес.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека врз основа на поднесените барања и документацијата за остварување на надомест врз товар на средствата за регрес се исполнети сите услови предвидени со овој закон, одобрува исплата врз товар на сметката од член 5 став 1 на овој закон.

**Член 9**

Средствата за регрес се користат врз основа на финансискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи за секоја календарска година.

Финансискиот план на средствата за регрес го донесува Сојузниот комитет за земјоделство, а го одобрува Сојузниот извршен совет.

**Член 10**

За секоја година се донесува завршна сметка на средствата за регрес.

Завршната сметка ја донесува Сојузниот комитет за земјоделство, а ја одобрува Сојузниот извршен совет.

Кон завршната сметка се поднесува и годишен извештај за користењето на средствата за регрес.

## Член 11

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на земјоделството е наредбодавец за користењето на средствата за регрес.

Стручните, административните и другите работи во врска со користењето на средствата за регрес ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството.

Трошоците на платниот промет и другите трошоци настанати во врска со користењето на средствата за регрес се покриваат врз товар на тие средства.

## Член 12

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството води книговодство за средствата за регрес и други евиденции за користењето на тие средства.

## Член 13

Со парична казна од 50.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице ако то оствари правото на регрес, врз товар на средствата за регрес при купување на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, кое не може според овој закон да се оствари (член 7).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или врз друго правно лице.

## Член 14

По исклучок од одредбата на член 2 став 3 од овој закон за 1986 година Собранието на СФРЈ со свој акт, истовремено со донесувањето на овој закон, го утврдува износот на средствата за регрес за вештачки губрива.

Во 1986 година се обезбедуваат средства за регрес за вештачки губрива.

Средствата за регрес од став 2 на овој член се обезбедуваат и тоа: една третина од изворните приходи на федерацијата и две третини од придонесот на републиките и на автономните покраини од член 4 став 1 на овој закон.

Височината на регресот за вештачки губрива изнесува 30% на производителските цени на тие губрива што се применувани на 31.12.1985 година.

Корисници на средствата за вештачки губрива се организациите на здружен труд - производители на вештачки губрива за сите количества вештачки губрива од домашно производство продадени на домашниот пазар.

## Член 15

Во 1986 година, организациите на здружен труд - производители на вештачки губрива остваруваат право на средства за регрес врз основа на барањето и документацијата што се поднесуваат до Службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на производителот.

Кон барањето за исплата на средствата за регрес се приложуваат:

1) фотокопија на договорот и на документот за испорака на производите заверена од страна на крајниот потрошувач;

2) сметка односно копија на сметката за продажбата на која е искажана пресметката на средствата за регрес;

3) потврда на подносителот на барањето дека продадените производи потекнуваат од домашно производство;

4) пресметка на средствата за регрес по единица мера и за вкупното количество на продадените производи.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на земјоделството, во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата за работи на финансиите, донесува пропис за потребната документација за остварување на правото на средства за регрес за вештачки губрива.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека врз основа на поднесените барања и документацијата за остварување на надомест на средствата за регрес се исполнети сите услови предвидени со овој закон, одобрува исплата врз товар на сметката од член 5 став 1 на овој закон.

## Член 16

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 187.

Врз основа на член 279 став 5 и член 281 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 4 и 14 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 13 март 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА ЗА 1986 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за регрес за вештачки губрива за 1986 година во износ од 40.000.000.000 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат: една третина од изворните приходи на федерацијата и две третини од придонесот на републиките и на автономните покраини за таа намена.

3. Средствата за регрес за вештачки губрива што се обезбедуваат од изворните приходи на федерацијата изнесуваат 13.300.000.000 динари.

4. Средствата за регрес за вештачки губрива што се обезбедуваат од придонесот на републиките и на автономните покраини изнесуваат 26.700.000.000 динари.

5. Придонесот на републиките и на автономните покраини за регрес за вештачки губрива изнесува, и тоа:

- Динари -

- СР Босна и Херцеговина	3.615.000.000
- СР Македонија	1.562.000.000
- СР Словенија	4.103.000.000
- СР Србија, од тоа:	10.065.000.000
- територијата на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	6.306.000.000
- САП Војводина	3.129.000.000
- САП Косово	630.000.000
- СР Хрватска	6.803.000.000
- СР Црна Гора	552.000.000

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Собрание на СФРЈ

АС бр. 708  
13 март 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател  
на Соборот на  
републиките и покраините,  
Методи Антоф, с. р.

## 188.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

## Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на

определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/85, 51/85 и 1/86) членот 8 се менува и гласи:

„Член 8

На прометот на производи од точка 2 на тар. број 13 од Тарифата се плаќа основниот данок на промет, и тоа:

- 1) на промет на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт на кафе 85%.”

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 15 март 1986 година.

Е. п. бр. 64  
13 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

189.

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80 и 4/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 40-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1986 ГОДИНА КЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ**

1. Се определува 40-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот како настан од општојугословенско и меѓународно значење по повод на кој во 1986 година ќе се издадат пригодни ковани пари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 53  
23 јануари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

190.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84) во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за суров памук од родот на 1986 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) I класа, со просечен рандман 31	231,24
2) II класа, со просечен рандман 30	194,24
3) III класа, со просечен рандман 30	185,00
4) IV класа, со просечен рандман 28	178,05

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата суров памук од родот на 1986 година што производителите ќе им ги понудат на организа-

циите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суровиот памук со 8,5% влага.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 56  
6 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

191.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за суров тутун од родот на 1986 година им се обезбедува заштитна цена во просек од 564,00 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количествата суров тутун од родот на 1986 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на видовите, типовите и класите суров тутун што се утврдени со Мерилата за класификација на тутунот, што се објавени како додаток кон „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/61 и претставуваат составен дел од Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1961 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 59  
6 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

192.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1986 ГОДИНА**

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) за оризова арпа од родот на 1986 година им се обезбедуваат заштитни цени и тоа за:

	дин/kg
1) I класа	111,40
2) II класа	104,70
3) III класа	101,40

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количествата оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко-вагон натоварна станица на производителот, франко магацин на железничката станица на производителот или франко магацин на мелницата – по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа – од иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа – од иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

3) за III класа – разни сорти, со повеќе од 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на оваа одлука, цените за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намалат односно зголемат за ист процент. Дропките се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 60  
6 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

### 193.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84) во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1986 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат во 1986 година заштитни цени за волна, и тоа за:

Дин/kg

1) волна мерино екстра класа	845,10
2) волна мерино I класа	710,17
3) волна полумерино Ia класа	660,50
4) волна полумерино Ib класа	468,70
5) волна цигаја IIa класа	440,30
6) волна цигаја IIb класа	404,80
7) волна руда праменка IIIa класа	352,95
8) волна руда праменка IIIb класа	345,10

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз количествата волна што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените за волнастрижена од јагниња (јариња) се пониски за 10% од цените за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените за волна во боја се пониски за 15% од цените за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените за бела табачка волна се пониски за 30% од цените за волна од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а цените за табачка волна во боја или шарена – за 40% од соодветната цена за рунска волна, ако поради симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот ги утврдуваат цените спогодбено, сразмерно на оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно средство во местото на продавачот – по избор на купувачот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 57  
6 март 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

### 194.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

### НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и сировини по потекло од тие животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85, 67/85 и 5/86), во точка 1 по зборот: „Болоња“ се додаваат зборовите: „Салерно, Ферара, Равена, Наполи, Мантова, Ровиго и Терамо“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 910/2  
25 февруари 1986 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Сојузниот комитет  
за земјоделство,  
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

### 195.

Врз основа на член 32 став 2, член 33 став 3 и член 53 на Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА КВАЛИТЕТОТ НА БЕЗОЛОВЕН МОТОРЕН БЕНЗИН

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите кои во поглед на квалитетот мора да го исполнува бензинот што е наменет како погонско гориво во моторите со внатрешно согорување со поттик на палењето еднадвор кој не содржи адитиви врз база на олово (во натамошниот текст: безоловен бензин), како и обврската за донесување на производителска спецификација за безоловен бензин.

Одредбите на овој правилник не се применуваат на квалитетот на безоловен бензин за потребите на Југословенската народна армија.

##### Член 2

Безоловен бензин, во смисла на овој правилник, врз основа на својството на отпорност на појава на тропање

(детонација) установено преку истражувачкиот октански број, се распоредува во следните категории:

- 1) безоловен бензин од типот „ПРЕМИУМ“ кој се означува со ознаката „БМБ 95“, и
- 2) безоловен бензин од типот „РЕГУЛАР“ кој се означува со ознаката „БМБ 90“.

### Член 3

Квалитетот на безоловниот бензин се утврдува врз основа на надворешниот изглед, физичко-хемиските и другите карактеристични својства утврдени со овој правилник.

По надворешниот изглед безоловниот бензин мора да биде бистар, прозирен и без примеси на вода и механички нечистотии.

### Член 4

Безоловниот бензин мора да ги има следните физичко-хемиски својства:

- 1) во поглед на дестилацијата:
  - 10% (V/V) (зафатнински) мора да предестилира најмногу до 65°C (кај безоловниот бензин наменет за користење во зимскиот период - најмногу до 55°C);
  - 50% (V/V) мора да предестилира најмногу до 120°C;
  - 95% (V/V) мора да предестилира најмногу до 205°C;
  - крајот на дестилацијата смее да биде најмногу 220°C;
  - збирот на остатокот по дестилацијата и на загубите во текот на дестилацијата не смее да биде поголем од 3% (V/V).
- 2) во поглед на општите својства:
  - напонот на пареа по Reid смее да изнесува најмногу 0,7 bar (кај безоловен бензин наменет за користење во зимскиот период - најмногу 0,9 bar);
  - количината на олово не смее да биде поголема од 0,02 g/l;
  - количината на вкупниот сулфур не смее да биде поголема од 0,2% (m/m) (масени);
  - времето на индукција на 100°C не смее да биде пократко од 420 min;
  - количината на постојната смола не смее да биде поголема од 5 mg/100 ml;
  - температурата на која во летниот период односот на течната и парната фаза е 36 l, не смее да биде пониска од 53°C.

### Член 5

Безоловниот бензин мора да има и други карактеристични својства:

- 1) во поглед на корозивноста:
  - оцената на корозивноста на бакар по греење од 3 часа на температура од 50°C смее да биде најмногу „1b“.
- 2) во поглед на отпорноста на појава на тропане (детонација):
  - октанскиот број по истражувачката метода мора да изнесува најмалку 95 за безоловен бензин „БМБ 95“, а 90 за безоловен бензин „БМБ 90“;
  - октанскиот број по моторната метода мора да изнесува најмалку 85 за безоловен бензин „БМБ 95“, а 81 за безоловен бензин „БМБ 90“;

### Член 6

Во производството на безоловен бензин е дозволена употреба на адитиви кои не содржат олово или фосфор, и тоа:

- 1) за инхибиција на оксидација (антиоксиданти);
- 2) за деактивација на метали;
- 3) за зголемување на октанскиот број.

### Член 7

Организацијата на здружен труд што произведува безоловен бензин е должна да донесе производителска спецификација која, покрај податоците од извештајот за испитување на физичко-хемиските својства и другите карак-

теристични својства пропишани во чл. 4 и 5 на овој правилник, мора да содржи и податок за густината на безоловниот бензин на 15°C, во килограми по кубен метар.

Производителската спецификација мора да содржи податоци за методите што се користат за испитување на безоловен бензин.

### Член 8

Во евиденцијата за донесените производителски спецификации се внесуваат податоци за:

- 1) комерцијалниот назив и типот на безоловен бензин пропишани со овој правилник;
- 2) фирмата, односно називот на организацијата на здружен труд што ја донесува производителската спецификација;
- 3) бројот и датумот на извештајот за испитувањето на безоловниот бензин;
- 4) бројот и ознаката на производителската спецификација.

### Член 9

Во прометот на големо безоловниот бензин мора да биде снабден со исправа која содржи податоци за:

- 1) типот на безоловниот бензин пропишан со овој правилник;
- 2) фирмата, односно називот на организацијата на здружен труд која произведува, односно испорачува безоловен бензин;
- 3) бројот и датумот на извештајот за испитување на безоловниот бензин;
- 4) бројот и ознаката на производителската спецификација.

### Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-819/1  
18 февруари 1986 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод  
за стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

## 196.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во врска со член 22 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ**

1. Извештаите за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и извештаите за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности се изработуваат на обрасците бр. 1 до 6, кои се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

2. Извештаите за реализираните приходи и извештаите за извршените расходи ги доставуваат организациите на здружен труд што се регистрирани за вршење на услуги во меѓународниот промет, освен организациите на здружен труд што се занимаваат со изведување инвестициони работи во странство, со застапување странски фирми во Југославија, со туристички работи со странство и со работи на посредување во надворешнотрговскиот промет. Извештаите им се доставуваат на надлежните народни банки до 15-ти во месецот за изминатиот месец, освен извештаите

за состојбата на должењата и побарувањата (Образец бр. 6) кој се доставува до 31 март со состојба на крајот на изминатата година.

3. При изработката на извештаи, организациите на здружен труд од точка 2 на оваа одлука не можат да ги компензираат своите приходи со расходите што се јавуваат во врска со давањето на тие услуги, ниту побарувањата со должењата, ако пресметувањето се врши преку контроланта сметка со странскиот партнер.

4. Организациите на здружен труд од точка 2 на оваа одлука во своите извештаи ги внесуваат само податоците за сопствените приходи и расходи по извршените работи, а не и износите што се однесуваат на други учесници, ако е договорено давање на комплетна услуга на комитентот (на пр. кога комитентот договара со шпедитерот комплетна услуга на експедирање односно доставување на стоки, секоја специјализирана услужна организација – учесник во таа работа, вклучувајќи го и самиот шпедитер, поднесува посебен извештај во кој го внесува само својот дел од приходите и расходите по оваа работа).

5. Ако организациите на здружен труд од точка 2 на оваа одлука се регистрирани за вршење на повеќе видови услужни дејности, извештајот се поднесува за секој вид услуга посебно. Кога е во прашање една комплетна работа на експедирање односно доставување, превоз на стоки и сл., организациите на здружен труд поднесуваат за секој вид дејност посебен извештај.

6. Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Упатството за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/78).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

О.бр. 14  
18 февруари 1986 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка на Југославија,  
Радован Макиќ, с. р.

## ОБРАСЦИ И НАЧИН НА НИВНО ПОПОЛНУВАЊЕ

### I. Идентификација (општи податоци што се внесуваат во сите образци)

1. Во горниот лев агол на заглавјето на образецот, во врмениот дел, се запишува називот и седиштето на работната организација што извршила определена услуга, и која поднесува извештај, а во засенчениот дел во горниот десен агол – нејзиниот матичен број од единствениот регистар на организациите на здружен труд и заедниците, кој се води во републиките и покраинските заводи за статисти-ка.

2. Во засенчениот делови во средината на заглавјето на образецот се запишуваат, со арапски цифри, месецот и задните две цифри на годината на која се однесува извештајот.

### II. Посебни податоци што се внесуваат во одделни образци

#### ОБРАЗЕЦ БР. 1

Извештај за приходите од превоз на стоки и од други услуги во меѓународниот стоковен промет

Овој образец е наменет за извештаи за реализирани приходи од превоз на стоки и од други услуги во меѓународниот стоковен промет. На образецот се даваат два вида извештаи, и тоа:

– по СР и САП на домашни корисници на услуги, ознака 1\*)

\*) Под „крајни домашни корисници” се подразбираат ОЗТ чии стоки се извезуваат односно ОЗТ и други корисници за чии потреби се увезуваат стоки. Овие податоци ги обезбедуваат извозниците и други налогодавци што се јавуваат како организатори на извозот – увозот.

– по земји на странски фирми – налогодавци, ознака 2. во одделни делови на образецот се запишува:

1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на извештаите наведени во претходниот став, а во засенчениот квадрат на почетокот на испрекинатата линија се запишува соодветната ознака. Секој вид извештај се дава на посебен лист (образец).

2) во десниот долен дел на заглавјето на образецот, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на превозот односно на услугата, а во засенчениот квадрат во продолжение на испрекинатата линија се запишува нивната соодветна шифра од кодексот на шифрите кој е составен дел на ова упатство.

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на крајниот корисник на услугата, а во засенчениот дел на таа колона – соодветната шифра на СР и САП од кодексот.

За извештајот по земји на странски фирми – налогодавци (извештај со ознака 2) оваа колона не се пополнува.

4) во колоната 2 се запишува називот на земјата во која (од која) стоките се извезуваат (увезуваат), а во шифрениот дел-соодветната шифра на таа земја од кодексот.

За извештајот по странски фирми – налогодавци во оваа колона се запишува називот на земјата на странската фирма, а во шифрениот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот.

Ако во рамките на една СР и САП на крајниот корисник на услугата има повеќе земји, тогаш шифрата на СР и САП на корисникот во колоната 1 се пополнува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП на корисникот има различни земји. Називот на СР и САП на корисникот во овој случај не мора да се повторува, туку може да се користи дето.

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за наплата, а во засенчениот дел-соодветната шифра на таа валута од кодексот.

Ако во рамките на една земја има повеќе различни валути за наплата, тогаш шифрата на земјата во колоната 2 се повторува онолку пати колку што во рамките на една земја има различни валути за наплата. Називот на земјата во овој случај не мора да се повторува, туку може да се користи дето.

6) во колоните 4 до 7 се запишуваат износите (по ред: по извоз, по увоз, во транзит и меѓу трети земји) во валути за наплата без децимали (на пр. 100,35 се запишува како 100; 100,85 како 101 итн).

7) во колоната 8 се запишува вкупниот износ во валута за наплата како збир на износите во колоните 4 до 7.

8) во незасенчениот правоаголник на крајот на колоната „Вкупно” се искажува збирот на оваа колона како контролен податок од интерес само за автоматска обработка.

#### ОБРАЗЕЦ БР. 2

Извештај за приходите од превоз на патници на странски релации

Овој образец е наменет за извештаи за реализираните приходи од превоз на патници на странски релации. На образецот се даваат два вида извештаи, и тоа:

– по СР и САП на домашни корисници на услуги – ознака 1;

– по земји на странски комитенти – ознака 2.

Во одделни делови на образецот се запишува:

1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на извештајот, а во засенчениот квадрат на почетокот на испрекинатата линија се запишува соодветната ознака на видот на извештајот од претходниот став;

2) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на превозот, а во засенчениот квадрат во продолжение на испрекинатата линија – шифрата од кодексот;

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на домашните корисници на услуга, а во засенчениот дел се запишува соодветната шифра на републиката и покраинската припадност од кодексот.

За индивидуално проладени карти на наши граѓани во земјата, патничките агенции и превозниците што вршат продажба на карти на своите шалтери во оваа колона ќе ги запишуваат називот на својата СР и САП и соодветната шифра на републиката и покраинската припадност од кодексот.



За извештај по странски комитенти оваа колона не се пополнува.

За проладени карти на странци на шалтери на патнички агенции и превозници во земјата (што се распоредува во извештајот со ознака 2), во оваа колона, исто така, се запишува називот на СР и САП, според седиштето на агенцијата или превозникот со соодветна шифра на републичката и покраинската припадност од кодексот.

4) во колоната 2 се запишува називот на земјата на качувањето или симнувањето на патниците, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот.

За извештај по земји на странски комитенти во оваа колона се запишува називот на земјата на странскиот комитент, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот.

Ако во рамките на една СР и САП на корисникот на услуга има повеќе различни земји, тогаш во колоната 1 шифрата на СР и САП на корисникот се повторува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП на корисникот има различни земји. Називот на СР и САП на корисникот во овој случај не мора да се повторува туку може да се користи дето.

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за наплата, а во засенчениот дел-соодветната шифра на валутата од кодексот.

Ако во рамките на една земја има повеќе различни валути за наплата, тогаш во колоната 2 шифрата на земјата се повторува онолку пати колку што во рамките на една земја има различни валути за наплата. Називот на земјата во овој случај не мора да се повторува, туку може да се користи дето;

6) во колоната 4 се запишува износот во валута за наплата без децимали (на пр. 100,35 или 100,85 се запишува како 100 и 101 итн);

7) во незасенчениот правоаголник на крајот на колоната „Вкупно“ се искажува збирот на оваа колона, како контролен податок од интерес само за автоматска обработка.

#### ОБРАЗЕЦ БР. 3

##### Извештај за приходите од други услуги во меѓународниот промет

Овој образец е наменет за извештаите за реализираните приходи од други услуги за меѓународниот промет. На образецот се даваат два вида извештаи, и тоа:

- по СР и САП на домашни корисници на услуги-ознака 1;

2. - по земји на странски фирми-налогодавци - ознака

Во одделни делови на образецот се запишува:

1) во левиот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на услугата, а во засенчениот дел на извештајот пред испрекинатата линија се запишува ознаката на видот на извештајот од претходниот став.

Извештаите за секој вид се поднесуваат на посебни листови (обрасци);

2) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија се запишува називот на видот на услугата, а во засенчениот дел во продолжение на таа линија се запишува соодветната шифра од кодексот;

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на крајниот корисник, а во засенчениот дел на таа колона - соодветната шифра на СР и САП од кодексот.

Кај извештајот по земји на странски фирми-налогодавци (извештај со ознака 2) оваа колона не се пополнува;

4) во колоната 2 се запишува називот, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра на земјата во која е извршена определена услуга.

За извештаите по земји на странски фирми - налогодавци во оваа колона се запишува називот на земјата на налогодавцот, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот.

Ако во рамките на една СР и САП на крајниот корисник има повеќе различни земји, тогаш шифрата на СР и САП на корисникот во колоната 1 се повторува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП на корисникот има различни земји. Називот на СР и САП на корисникот во овој случај не мора да се повторува, туку може да се користи дето.

5) во колоната 3 се запишува ознаката на валутата за наплата, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра на валутата од кодексот.

Ако во рамките на една земја има повеќе различни валути за наплата, тогаш шифрата на земјата во колоната 2 се повторува онолку пати колку што во рамките на една земја има различни валути.

6) во колоната 4 се запишува износот во валута за наплата без децимали;

7) во долниот десен агол на образецот, во незасенчениот правоаголник на крајот на колоната „Вкупно“ се искажува збирот на оваа колона како контролен податок од интерес само за автоматска обработка.

#### ОБРАЗЕЦ БР. 4

##### Преглед на извршените расходи во врска со меѓународен превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со меѓународна стоквна размена и сл. (т.н. сопствени експлоатациони трошоци)

На овој образец се поднесуваат извештаите за расходите на работните организации во врска со меѓународен превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со меѓународна размена и сл. (т.н. сопствени експлоатациони трошоци).

Во одделни делови на образецот се запишува:

1) во долниот десен дел на заглавјето на образецот, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на превозот - услугата (по кој настанал трошокот), а во засенчениот дел во продолжение на таа линија се запишува соодветната шифра од кодексот.

2) во колоната 1 се запишува називот на видот на трошоците, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра од кодексот.

3) во колоната 2 се запишува ознаката на валутата за плаќање, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра од кодексот.

Ако во рамките на еден вид трошоци има повеќе различни валути за плаќање, тогаш шифрата на видот на трошоците во колоната 1 се повторува онолку пати колку што во рамките на еден вид трошоци има различни валути. Називот на видот на трошоците во овој случај не мора да се повторува - може да се користи и дето.

4) во колоната 3 се запишува износот во валута за плаќање без децимали (на пр. 100,35 се запишува како 100 и 100,85 како 101 итн).

5) во незасенчениот правоаголник на крајот на колоната „износ во валута“ се искажува збирот на оваа колона, што е како контролен број од интерес само за автоматска обработка на податоци.

#### ОБРАЗЕЦ БР. 5

##### Извештај за чартување на странски бродови и авиони и за ангажирање на странски друмски превозници за превоз на стоки и патници на странски релации по налог на домашни работни организации

На овој образец се поднесуваат извештаи за чартување на странски бродови и авиони и за ангажирање на странски друмски превозници за превоз на стоки и патници по налог на југословенски извозници и патнички агенции.

Во одделни делови на образецот се запишува:

1) во десниот долен дел на заглавјето, над испрекинатата линија, се запишува називот на видот на превозот, а во шифрениот дел во продолжение на таа линија се запишува соодветната шифра од кодексот.

2) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на корисникот на услуга, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра на републичката припадност од кодексот.

3) во колоната 2 се запишува називот на земјата на странскиот превозник, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра на земјата од кодексот.

Ако за една СР и САП на домашни корисници на услуга се ангажираат повеќе странски превозници од различни земји, тогаш шифрата на СР и САП во колоната 1 се повторува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП има различни земји на странски превозници.





РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Образец бр. 2

(матичен број)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ

за месец 19 година

(вид на извештајот)

(вид на превозот)

(во оригинални валути без децимали)

	Назив и шифра на земјата	Ознака и шифра на валутата	Износ во валута
1	2	3	4
Контролен збир:			
----- (референт)	----- (печат на ОЗТ и потпис на овластеното лице)		----- (датум на приемот во НБ)
----- (телефон)			

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Образец бр. 3

(матичен број)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕХОДИ ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ

за месец 19 година (вид на извештајот) (вид на услугата) (во оригинален валута без децимали)




Table with 4 columns: 1 (blank), 2 (Назив и шифра на зсмјата), 3 (Ознака и шифра на валутата), 4 (Износ во валута). Includes a 'Контролен збир' row at the bottom.

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА























































Образец бр. 

  
(матичен број)

**ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ И ПО ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНА СТОКОВНА РАЗМЕНА И СЛ. (Т. Н. СОПСТВЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ТРОШОЦИ)**

за месец  19  година \_\_\_\_\_   
(вид на превозот)

(во оригинални валути без децимали)

Назив и шифра на видот на трошоците 1	Ознака и шифра на валутата за плаќање 2	Износ во валута 3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Контролен збир:		
----- (референт)		
----- (телефон)	----- (печат на ОЗТ и потпис на овластеното лице)	----- (датум на приемот во НБ)

Образец бр. 5

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧАРТРУВАНЌЕ НА СТРАНСКИ БРОДОВИ И АВИОНИ И ЗА АНГАЖИРА-  
ЊЕ НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА  
СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ ПО НАЛОГ НА ДОМАШНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

(матичен број)

(вид на превозот)

за месец 19 \_\_\_\_\_ година (вид на превозот)

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Назив и шифра на СР и САП на корисникот на услуга	1	Назив и вид на земјата на странскиот превозник	2	Ознака и шифра на валутата	3	За превоз на стоки што се известуваат	4	За превоз на стоки што се известуваат	5	За превоз на патници	6	Вкупно	7
Контролен збир:													

(референт)

(телефон)

(печат на ОЗТ и потпис на овластено лице)

(датум на приемот во НБ)

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА И ДОЛЖЕЊАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ, ПАТ-НИЦИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ

Образец бр. 6

(матичен број)

(во валута за наплата - плаќање без депозити)

(вид на извештајот)

Ознака и шифра на валутата	Состојба на побарувањата		Состојба на должeњата	
	31 декември 19	31 декември 19	31 декември 19	31 декември 19
1	3	4	5	6
Контролен збир:				

(референт)

(печат на ОЗТ и потпис на овластеното лице)

(дата на приемот во НБ)

(телефон)

Називот за СР и САП во овој случај не мора да се повторува - може да се користи дето.

4) во колона 3 се запишува ознаката на валутата за плаќање, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра од кодексот.

Ако во рамките на една земја (еден странски превозник) има повеќе различни валути за плаќање, тогаш шифрата на земјата на странскиот превозник се повторува онолку пати колку што во рамките на тој странски превозник има различни валути за плаќање. Називот на земјата во овој случај не мора да се повторува туку може да се користи дето.

5) во колоните 4-6 се запишуваат износите во валута за плаќање без децимали, и тоа по ред: за превоз на стоки што се извезуваат (колона 4), за превоз на стоки што се увезуваат (колона 5) и за превоз на патници (колона 6).

6) во колоната 7 се запишува вкупниот збир на износите во колоните 4-6.

7) во незасенчениот правоаголник на крајот на колоната „Вкупно“ се запишува вкупниот збир на износите во оваа колона, како контролен податок од интерес само за автоматска обработка на податоци.

### ОБРАЗЕЦ БР. 6

**Состојба на побарувањата и должењата за превоз на стоки, патници и од други услуги на странски релации во меѓународниот промет**

На овој образец се поднесуваат извештаи за состојбата на побарувањата и должењата во врска со превоз на стоки и патници на странски релации, како и по други услуги во врска со меѓународна стокерна размена и сл.

На образецот се даваат два вида извештаи и тоа:

- побарувања и должења по СР и САП на домашни корисници на услуги, ознака 1;

- побарувања и должења по земји на странски комитенти, ознака 2.

Во одделни делови од образецот се запишува:

1) во долниот лев дел на заглавјето, над непрекинатата линија, се запишува називот на видот на извештајот, а во засенчениот квадрат пред таа линија се запишува соодветната шифра од претходниот став.

Секој вид извештај се дава на посебен лист (образец).

2) во засенчените делови во заглавјето на колоните 3 и 4 се запишуваат, со арапски цифри, задните две цифри на наспоредните години, и тоа по ред: задните две цифри на изминатата година во заглавјето на колоната 3, задните две цифри на претходната година во заглавјето на колоната 4.

3) во колоната 1 се запишува називот на СР и САП на домашните корисници на услуги, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра на републичката припадност на корисниците од кодексот.

За извештај по странски комитенти (ознака 2) во оваа колона се запишува називот на земјата на странскиот комитент, а во засенчениот дел-соодветната шифра на земјата од кодексот.

4) во колоната 2 се запишува ознаката на валутата за наплата - плаќање, а во засенчениот дел на таа колона се запишува соодветната шифра од кодексот.

Ако во рамките на една СР и САП на корисникот има повеќе различни валути за наплата - плаќање, тогаш шифрата на СР и САП на корисникот во колоната 1 се повторува онолку пати колку што во рамките на една СР и САП има различни валути за наплата-плаќање. Називот на СР и САП во овој случај не мора да се повторува, може да се користи и дето.

5) во колоната 3 се запишува состојбата на побарувањата на 31 декември од изминатата година.

6) во колоната 4 се запишува состојбата на побарувањата на 31 декември од претходната година.

7) во колоната 5 се запишува состојбата на должењата на 31 декември од изминатата година.

8) во колоната 6 се запишува состојбата на должењата на 31 декември од претходната година.

Сите износи (состојби) се во валути за наплата - плаќање без децимали.

9) во незасенчените правоаголници на крајот на колоните 3-6 се искажуваат зборовите на овие колони, како контролни податоци од интерес само за автоматска обработка.

## ШИФРЕНИЦИ

### I. ВИДОВИ НА ПРЕВОЗИ И ДРУГИ УСЛУГИ (ПРИХОДИ)

Шифра	Назив
1	2
01.	Поморски сообраќај
02.	Железнички сообраќај
03.	Речен сообраќај
04.	Друмски сообраќај
05.	Воздушен сообраќај
06.	Цевоводен сообраќај
07.	Осигурување на стоки
08.	Друго осигурување
09.	Квалитативен и квантитативен прием на стоки
10.	Шпедиција
11.	Лучки и пристанишни услуги
12.	Аеродромски услуги
13.	Такси за прелет
14.	ПТТ услуги
15.	Агенциски услуги
16.	Колска наемнина
17.	Закупнина за транспортни средства
18.	Поправка на странски пловни објекти
19.	Спасување на пловни објекти и технички услуги на странски бродови
20.	Саеми и изложби
21.	Стопанска пропаганда и реклама
22.	Други услуги

### II. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИТЕ (РАСХОДИ)

01.	Гориво и мазиво
02.	Лучки трошоци
03.	Поправка на превозни средства
04.	Користење на странски превозни средства
05.	Закупнина за странски превозни средства
06.	Котизации, провизии и сл.
07.	Дневници на екипаж, возен и друг придружен персонал, на странски релации,
08.	Аеродромски трошоци
09.	Такси за прелет
10.	Пристанишни услуги
11.	Други плаќања што се сметаат како експлоатациони трошоци

### III. ШИФРЕНИК НА ДРЖАВИТЕ

Шифра	Назив на земјата	Шифра	Назив на земјата
1	2	1	2
<b>I. Европа</b>			
101.	Албанија	124.	Полска
102.	Андора	125.	Португалија
103.	Австрија	126.	Романија
104.	Белгија	127.	Сан Марино
105.	Бугарија	128.	СР Германија
106.	ЧССР	129.	СССР
107.	Данска	130.	Шпанија
108.	ДР Германија	131.	Швајцарија
109.	Финска	132.	Шведска
110.	Франција	133.	Велика Британија
111.	Гибралтар		
112.	Грција		
113.	Холандија	<b>2. Азија</b>	
114.	Ирска		
115.	Исланд	201.	Реп. Авганистан
116.	Италија	202.	Бахреин
117.	Југославија	203.	НР Бангладеш
118.	Лихтенштајн	204.	УСР Бурма
119.	Луксенбург	205.	Бутан
120.	Унгарија	206.	Реп. Филипини
121.	Малта	207.	Хонг-Конг
122.	Монако	208.	Реп. Индија
123.	Норвешка	209.	Реп. Индонезија



Шифра	Назив на земјата	Шифра	Назив на земјата	Шифра	Назив на земјата	Шифра	Назив на земјата
1	2	1	2	1	2	1	2
210.	Реп. Ирак	325.	Исламска Реп. Маури- ританија	502.	Република Боливија	514.	Доминика
211.	Ислам. Реп. Иран	326.	Маурициус	503.	Фед. Реп. Бразил	515.	Света Луција
212.	Израел	327.	Кралство Мароко	504.	Република Чиле	<b>6.</b>	<b>Океанија</b>
213.	Јапонија	328.	Мозамбик	505.	Република Еквадор	601.	Австралија
214.	Арапска Реп. Јемен	329.	Република Нигер	506.	Француска Гвијана	602.	Нова Гвинеја (Па- пуа)
215.	Демокр. Нар. Реп. Јемен	330.	СР Нигерија	507.	Гвајана	603.	Нови Зеланд
216.	Хашемитско Крал. Јордан	331.	Р. Брегот на Слоно- вата Коска	508.	Република Колумби- ја	604.	Фиџи
217.	Демократска Кампу- кија	332.	Република Руанда	509.	Република Парагвај	605.	Западна Самоа
218.	НР Кина	333.	Република Сенегал	510.	Република Перу	607.	Хебриди
219.	Кипар	334.	Република Сиера Леоне	511.	Источна Реп. Уруг- вај	609.	Друга Океанија
220.	Република Кореја	335.	ДР Сомалија	512.	Република Венецуе- ла	611.	Соломонски Остро- ви
221.	Дем. Нар. Реп. Ко- реја	336.	ДР Судан	513.	Република Суринам	612.	Тонга
222.	Кувајт	337.	Свазиленд			613.	Вануата
223.	Катар	338.	Обединета Реп. Тан- занија				
224.	Нар. Дем. Реп. Лаос	339.	Република Того				
225.	Република Либан	340.	Република Тунис				
226.	Федерација Малези- ја	341.	Република Уганда				
227.	Република Малдиви	342.	Република Заир				
228.	Монголија	343.	Република Замбија				
229.	Кралство Нелал	344.	Социјалистичка Етиопија				
230.	Султанат Оман	345.	Арапска Реп. Египет				
231.	Исламска Реп. Па- кистан	346.	Екваторијална Гви- неја				
232.	Кралство Сауди Арабија	347.	Република Сејшели				
233.	Република Сингапур	348.	Реп. Зеленортски О- строви				
234.	Сирииска Арапска Ре- публика	349.	ДР Комори (Комор- ски острови)				
235.	Демокр. Републ. Шри-Ланка	351.	ДР Сао Томе и При- нципе				
236.	Кралство Тајланд	352.	Република Цибути				
237.	Турција	353.	Република Зимбабве				
238.	Обединети арапски емирати						
241.	Формоза - Тајван	<b>4. Северна и Средна Аме- рика</b>					
242.	СР Виетнам	401.	Бахамски Острови				
243.	Сиким	402.	Барбадос				
250.	Брунеи	403.	Бермудски Острови				
		404.	Реп. Хондурас (Бри- тански)				
<b>3. Африка</b>		405.	Реп. Ел. Славадор				
301.	ДНР Алжир	406.	Доминиканска Ре- публика				
302.	Н Р Ангола	407.	Гвадалупа	004	ECU	- Пресметковна валута ЕЕЗ	
303.	Република Боцвана	408.	Гватемала	005	SDR	- Special dra- wing rights	
304.	Република Бурунди	409.	Република Хаити	103	SCH	- Шилинг	Австрија
305.	Централна Афри- канска Република	410.	Холандски Антили	104	BFR	- Франк	Белгија
306.	Република Чад	411.	Република Хондурас	107	DKR	- Круна	Данска
307.	Народна Република Бенин	412.	Јамајка	109	FKM	- Марка	Финска
308.	Република Габон	413.	Канада	110	FF	- Франк	Франција
309.	Гамбија	414.	Реп. Костарика	112	DR	- Драхма	Грција
310.	Република Гана	415.	Куба	113	HFL	- Флорин	Холандија
311.	Република Горна Волта	416.	Мартиник	116	LIT	- Лира	Италија
312.	Република Гвинеја	417.	Обединети Држави на Мексико	117	DIN	- Динар	Југославија
313.	Република Гвинеја Бисао	418.	Реп. Никарагва	123	NKR	- Круна	Норвешка
315.	Јужноафриканска Ре- публика	419.	Реп. Панама	128	DM	- Марка	Германска СР
316.	Обединета Реп. Ка- мерун	420.	Порто Рико	130	PT	- Пезета	Шпанија
317.	Република Кенија	421.	САД	131	ŠFR	- Франк	Швајцарија
318.	НР Конго (Бразав- ил)	422.	Реп. Тринидад и То- баго	132	ŠKR	- Круна	Шведска
319.	Кралство Лесото	423.	Сен Китс-Невис-Ан- гиља	133	Lstg	- Фунта	Вел. Британија
320.	Република Либерија	424.	Гренада	134	Bftg	- Франк финан- сиски	Белгија
321.	СН Либииска Арап. Цамахирија	425.	Британски Антили	210	IR. din	- Динар	Ирак
322.	ДР Мадагаскар	426.	Белизе	213	YEN	- Јен	Јапан
323.	Република Малави	427.	Антигва и Барбуда	222	KUV. din.	- Динар	Кувајт
324.	Република Мали	428.	Свети Висент	231	PAK. RUP.	- Рупија	Пакистан
				237	TLIT	- Лира	Турција
				413	CAN. \$	- Долар	Канада
				421	USA \$	- Долар	САД
				601	A \$	- Долар	Австралија
				603	NZ \$	- Н. З. Долар	Нови Зеланд
				701	O\$	- Пресметк. до- лар	
				702	SCH	- Шилинг	Албанија
				704	O\$	- Пресметковен долар	Австрија (саем. аранж.)
				705	O\$	- Пресметк. до- лар	Чехословачка
				707	LIT	- Лира	Германска ДР
							Италија, (Трст- Горица и саем. аранж.)
				711	O\$	- Пресметк. до- лар	СССР
				723	OIR	- Пресме. инд. рупија	Индија
				725	O\$	- Пресметк. до- лар	Кампучија
				726	O\$	- Пресметк. до- лар	Монголија

## IV. ШИФРЕНИК НА ВАЛУТИТЕ

Шиф- ра	Скратен назив	Полн назив на валутите	Земја
1	2	3	4
004	ECU	- Пресметковна валута ЕЕЗ	
005	SDR	- Special dra- wing rights	
103	SCH	- Шилинг	Австрија
104	BFR	- Франк	Белгија
107	DKR	- Круна	Данска
109	FKM	- Марка	Финска
110	FF	- Франк	Франција
112	DR	- Драхма	Грција
113	HFL	- Флорин	Холандија
116	LIT	- Лира	Италија
117	DIN	- Динар	Југославија
123	NKR	- Круна	Норвешка
128	DM	- Марка	Германска СР
130	PT	- Пезета	Шпанија
131	ŠFR	- Франк	Швајцарија
132	ŠKR	- Круна	Шведска
133	Lstg	- Фунта	Вел. Британија
134	Bftg	- Франк финан- сиски	Белгија
210	IR. din	- Динар	Ирак
213	YEN	- Јен	Јапан
222	KUV. din.	- Динар	Кувајт
231	PAK. RUP.	- Рупија	Пакистан
237	TLIT	- Лира	Турција
413	CAN. \$	- Долар	Канада
421	USA \$	- Долар	САД
601	A \$	- Долар	Австралија
603	NZ \$	- Н. З. Долар	Нови Зеланд
701	O\$	- Пресметк. до- лар	
702	SCH	- Шилинг	Албанија
704	O\$	- Пресметковен долар	Австрија (саем. аранж.)
705	O\$	- Пресметк. до- лар	Чехословачка
707	LIT	- Лира	Германска ДР
			Италија, (Трст- Горица и саем. аранж.)
711	O\$	- Пресметк. до- лар	СССР
723	OIR	- Пресме. инд. рупија	Индија
725	O\$	- Пресметк. до- лар	Кампучија
726	O\$	- Пресметк. до- лар	Монголија

Шифра	Скратен назив	Полн назив на валутите	Земја
1	2	3	4
741	OS	- Пресметк. долар	Алжир
742	OS	- Пресметк. долар	Египет
743	OS	- Пресметк. долар	Гвинеја
771	OS	- Пресметк. долар	Бразил
772	PRUB	- Преводна рубља	Земји - членки на СЕВ

#### V. ШИФРЕНИК НА КОРИСНИЦИТЕ СПОРЕД РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО ПОКРАИНСКАТА ПРИПАДНОСТ

Шифра	Назив
1	2
1000004	СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
2000008	СР ЦРНА ГОРА
3000001	СР ХРВАТСКА
4000005	СР МАКЕДОНИЈА
5000009	СР СЛОВЕНИЈА
6000002	ФЕДЕРАЦИЈА
7000006	СР СРБИЈА (БЕЗ САП)
8000018	САП ВОЈВОДИНА
9000003	САП КОСОВО

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за девизното работење, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Во член 144 став 1 наместо бројот: „26“ треба да стои бројот: „24“.

2. Во член 173 став 1 одредба под 17) на крајот, во градата, наместо зборовите: „став 3“ треба да стојат зборовите: „ст. 3 и 4“.

3. Во член 175 став 1 наместо бројот: „10.000“ треба да стои бројот: „100.000“.

4. Во член 177 став 1 наместо бројот: „50.000“ треба да стои бројот: „5.000“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 11 март 1986 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за кредитните односи со странство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Во член 6 во последниот став, во првиот ред, по зборовите: „став 2“ се додаваат зборовите: „и 3“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 11 март 1986 година.

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТОГО

#### I

Се отповикува

Радиво Петковиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того со седиште во Акра.

#### II

Се назначува

Лазар Ковиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Того со седиште во Акра.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5  
7 февруари 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПРОГРАМАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ПРОГРАМАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

#### I

Се отповикува

Зоран Жагар од должноста постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Програмата на Обединетите нации за човековата средина со седиште во Најроби.

#### II

Се назначува

Бохумил Бернашек, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Програмата на Обединетите нации за човековата средина со седиште во Најроби.

### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6  
10 февруари 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Радован Влајковиќ, с.р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

## УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕЧКИ НАСЕЛБИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ЧОВЕЧКИ НАСЕЛБИ**

### I

Се отповикува  
Зоран Жагар од должноста постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Центарот на Обединетите нации за човечки населби со седиште во Најроби.

### II

Се назначува  
Бохумил Бернашек, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, при Центарот на Обединетите нации за човечки населби со седиште во Најроби.

### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7  
11 февруари 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Радован Влајковиќ, с.р.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став I од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ**

За помошник на директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали се назначува Милан Шево, началник на Службата за техничка модернизација во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

С.п.п. бр. 238  
7 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став I од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита се назначува Љубица Срдиќ-Гаковиќ, раководител на група во Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

С.п.п. бр. 242  
27 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 236 став I од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка Миленко Зрелец, со 1 февруари 1986 година, заради заминавање на друга должност.

С.п.п. бр. 243  
27 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи Душан Завашник, со 13 јануари 1986 година, заради заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 244  
7 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должност советник на сојузниот секретар за надворешни работи Гавро Вучиниќ и се става на располагање во смисла на член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п. бр. 245  
7 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува м-р Станис-

лав Бродњак, координатор на Групата за план во Економскиот центар во Марибор.

С.п.п. бр. 246  
7 февруари 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

### СОДРЖИНА :

	Страна
185. Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој — — — — —	369
186. Закон за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	369
187. Одлука за утврдување на износот на средствата за регрес за вештачки ѓубрива за 1986 година — — — — —	371
188. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	371
189. Одлука за определување на 40-годишнината од ослободувањето на Југославија и победата над фашизмот како настан по повод на кој ќе се издадат пригодни ковани пари — — — — —	372
190. Одлука за заштитните цени за суров памук од родот на 1986 година — — — — —	372
191. Одлука за заштитната цена за суров тутун од родот на 1986 година — — — — —	372
192. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1986 година — — — — —	372
193. Одлука за заштитните цени за волна за 1986 година — — — — —	373
194. Наредба за дополние на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и суровини по потекло од тие животни од Република Италија — — — — —	373
195. Правилник за квалитетот на безоловен моторен бензин — — — — —	373
196. Одлука за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и на извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности — — — — —	374
Исправка на Законот за девизното работење — — — — —	385
Исправка на Законот за кредитните односи со странство — — — — —	385
Укази — — — — —	385
Назначувања и разрешувања — — — — —	386

---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1.